



Hotel Grey 4*, Копаоник

Локација: [43.284240, 20.812468](#)

Греј Хотелот се наоѓа на Копаоник, во подножјето на ски-патеката Karaman greben, кај кафичот НОВАК. Се наоѓа на самата патека и е вистински пример за SK IN-SKI OUT хотел, со епитет за незаменлива место за страствени љубители на снежните спортови.

Хотелот е отворен во декември 2015 година. Концептот на мини хотел, со посебен акцент на дизајнот, персонализирана услуга, квалитетно и удобно сместување со богата понуда на придружни објекти. Во хотелот има и подземна гаража.

Хотел Греј на Копаоник стана синоним за гостопримство, хармонија, уживање, одмор, релаксација ...

Без разлика дали сакате да уживате во скијањето, поминат активен одмор со вашето семејство или кивање и опуштете се - Греј Хотелот е вистинското место за вас.

Hotel Grey****

Тип на сместување	ПРЕСТОЈ	01.Дек	06.Дек	16.Дек	21.Дек	08.Јан	01.Феб	14.Фев	18.Феб	01.Мар	11.Мар	
		05.Дек	15.Дек	20.Дек	07.Јан	31.Јан	13.Феб	17.Феб	28.Феб	10.Апр	31.Мар	
	Макс. лица	Мин. ноќи	3	3	3	5	5	5	5	5	5	
DELUXE СОБА	2		85	150	85	185	148	150	185	148	185	115
DELUXE АПАРТМАН	2		110	205	110	245	165	205	245	165	245	145
DELUXE PREMIUM АПАРТМАН	3		80	150	80	180	120	150	180	120	180	107
DELUXE АПАРТМАН	4 лице		20	40	20	50	30	40	50	30	50	30
DELUXE PREMIUM АПАРТМАН	5 лице		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

*Цените се изразени во € по соба на база ноќевање со појадок, помал број ноќевања од наведените – НА БАРАЊЕ;

ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:

- Сместување на база ноќевање со појадок
- Едно место во гаража ; Wi-Fi интернет, користење на ски – гардероба;
- Користење на мини бар , бокал , Grey- вода , чај и кафе во соба;
- Личен сеф во соба; Прибор за пеглање во соба;
- Користење на спа центарот – затворен базен, соблекувална (орман, бањарка, пешкир), релакс зона, финска сауна, био сауна, парно купатило, тропски дожд, фитнес центар;
- VIP consierge услуга (за гости сместени во Deluxe апартаментите).

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:

- Туристичка такса 1 еур по лице на ден, 0,5 еур за деца од 7-15 години- СЕ ПЛАЌА ВО АГЕНЦИЈА

Доплата во предпродажба или на лице место :

СКИ КАРТА (бесплатна испорака на ски картата на рецепција);

СКИ ШКОЛО, СКИ ОПРЕМА (попуст 10% во претпродажба).

Детали на следниот линк <http://www.skijalistarsrbije.rs/sr#>

УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ:

- Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност 1 еур= 62 ден.;
- 50% за резервација на аранжманот, остатокот се доплаќа најдоцна 15 денови пред тргнување;
- Цената е загарантирана при уплата на целосниот износ на аранжманот. Во спротивно загарантиран е само износот на аконтацијата а остатокот е подложен на промени;

Опис на сместувањето:

Сместување:

Капацитет од 17 соби-апартмани

3 Делукс соби / 6 Делукс апартмани / 6 Делукс премиум апартмани / 2 Делукс извршен апартмани

Удобни и пространи соби и апартмани опремени со врвен италијански мебел и керамика, туш кабина, првокласна хотелска козметика, климатизација / греење со индивидуална регулација, безжичен пристап до интернет, кабловска телевизија со бесплатни канали, телефон со директна телефонска линија, мини бар и можност за самостојна подготовка на кафе и чај.

ЗАБЕЛЕШКИ:

- Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност 1 еур= 62 ден.;
- При резервација се уплаќа 50%, а остатокот се доплаќа најдоцна 15 денови пред тргнување;
- Цената е загарантирана при уплата на целосниот износ на аранжманот. Во спротивно загарантиран е само износот на аконтацијата а остатокот е подложен на промени;
- Потврда на резервација е најдоцна 48 часа од времето на уплата (без викенд, сабота/недела)
- Хотелот е должен да ги услужи гостите само со услугите кои се наведени на ваучер со кој гостите се пријавуваат при пристигнување во хотел.

Пред секое патување ве молиме, внимателно да ги прочитате Општите услови за патување и СКТМ, бидејќи тие се дел од секоја Програма и Договор за патување.

Агенцијата го задржува правото 7 дена пред почеток на патувањето да го откаже аранжманот.